

СДСМ И ВМРО-ДПМНЕ ГИ "СТОКМИЈА" ИЗБОРНИТЕ КОАЛИЦИИ

Решение за "Бачило", декриминализација, откритиен и успешно спречен шверц со цигари и со луѓе, откажани штрајкови, интензивни преговори со стечајците за нивно ситуирање, бесплатни лекови за болните, намалување на даноците, изградба на коридори, наплив на странски инвестиции во земјава, бесплатен Интернет за секој граѓанин, зголемени пензии за пензионерите, олеснет визен режим... и што уште не!

За која држава се работи? Се разбира, за Република Македонија. Ама онаа изборна Македонија, која секогаш изгледа вака за време на кампања, додека по нејзиното завршување, полека почнува да се враќа вистинската слика за тоа каде живееме и како ни функционира државата. За жал, и по петнаесет години, и по толку изминати изборни кампањи, повторно и повторно, ги слушаме истите приказни дека од овие избори конечно и нам нешто ќе ни појде од



КОМУ ГРАЃАНИТЕ КЕ МУ ЈА ДАДАТ ДОВЕРБАТА?

ИЗБОРНИ КАРАВА СЛИКИ ЗА МАК



■ Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

рака, а единствено што треба да направиме е да излеземе на гласање и да го заокружиме точниот одговор на сите овие горенаведени ветувања (прашања). И секогаш, како по обичај, сите ние тоа и го правиме, но на крајот излегува дека не сме биле сигурни што сме заокружувале, бидејќи ја добиваме истата слика - караванот врви-кучињата лаат!

"Кучињата" сè уште не почнале да лаат, бидејќи не е означен официјалниот старт на изборната кампања, ама караванот почна да врви. Град по град, средба по средба, трибина по трибина. Во

За жал, и по петнаесет години, и по толку изминати изборни кампањи, повторно и повторно, ги слушаме истите приказни дека од овие избори конечно и нам нешто ќе ни појде од рака, а единствено што треба да направиме е да излеземе на гласање, и да го заокружиме точниот одговор на сите овие горенаведени ветувања (прашања). И секогаш, како по обичај, сите ние тоа и го правиме, но на крај излегува дека не сме биле сигурни што сме заокружувале, бидејќи ја добиваме истата слика - караванот врви-кучињата лаат!

секоја од нив, нова приказна, со нови ветувања за успешна Македонија, интегрирана во НАТО и во ЕУ, и збогатена со обландата, актуелна за овие избори, економичката. Конечно нашите политичари сфатија дека на граѓаните им дојде преку глава да слушаат за тоа кој е предавник, а кој е херој, кој тргувал со името, а кој ја направил криминализираната приватизација во земјава, и затоа одлучија овој пат да му го кажат она што тој сака да го слушне, односно дека доаѓаат подобри финансиски времиња за него. Исто како во сказните. Сите на крај беа среќни!

Но, дали сè уште има гла-

сачи кои навистина веруваат дека нашите политички елити се подготвени конечно да ја изменат оваа лоша слика во земјава, и да ни овозможат минимум елементарни услови за живот? Дали постојат такви лидери, кои барањата и интересите на граѓаните ќе ги постават пред нивните лични и партиски?

Одговорот на овие прашања, и на сличните, во моментот можеме само да го нагаѓаме, бидејќи единствениот точен одговор е оној кој ќе го имаме на петти јули, кога ќе ги слушнеме првите сондажи за излезеност на граѓаните на гласање. Лично не се сомневам дека излезеноста ќе биде голема, бидејќи досегашните изборни анализи покажале дека македонскиот граѓанин на парламентарни избори излегува за некогаш да го казни за лошото менаџирање со

"ТЕПАЧКА" ЗА ДОБРО МЕСТО НА ЛИСТА

Врвот на Социјалдемократскиот сојуз минатиот викенд на Конвенција во Куманово ги утврдуваше изборните листи за претстојните парламентарни избори. Оние листи кои беа направени од страна на лидерот Владо Бучковски и неговото најблиско "друштво", кај поголемиот дел од членовите на оваа партија наидоа на големо разочарување и револт. Токму затоа, зад затворени врати, истите во жестока дискусија беа многу пати преиначувани, сè додека не беа задоволени апетитите барем кај добар дел од членството.

Најжестоки противења имало за Тале Герамитчиоски, кој знаејќи дека ако се кандидира во Шестата изборна единица не ќе може да дојде до пратеничко место, излобирал да се најде во "четворката", која секогаш била резервирана за партиски членови од овој регион. Ништо помала не била дискусијата и за коалициониот партнер на СДСМ, партијата на Иван Стоилковиќ, кој беше кандидиран во "двојката" на второ место, меѓутоа по јасно укажаните забелешки на кумановчани дека не го сакаат, веднаш беше "прешалтан" во Првата изборна единица. Како што неофицијално дознаваме, незадоволни од позициите биле и министерот за здравство, Владо Димов, советникот на претседателот на државава, Игор Ивановски, и министерот за труд и социјална политика, Стевчо Јакимовски.

речено веќе сме навикнати. Она што нè интересира се изборните комбинации и коалиции, кои наскоро и јавно целосно треба да бидат обелоденети. Законските рокови веќе не им даваат простор на политичките партии да калкулираат со кого би оделе пред, но и постизборно во коалиција. Токму затоа, жешка атмосфера во партиите. Секој се обидува што подобро да се испазари на листата за пратеници, и тоа не било каде, туку во добитната комбинација која, според сите анализи, е до десеттото место.

Повеќе од јасно е дека фаворити на овие избори, всушност како и на сите претходни, се двете најголеми партии во Македонија, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, кои ќе настапат во коалиција со помалите политички партии, со кои и досега одеа на изборите. И покрај спектакуларните најави на премиерот Владо Бучковски за преземање на некои коалициони партнери на неговиот ривал Груевски, сепак од тоа не излезе ништо. Иако дел од нив никогаш јавно не кажаа, сепак се одсваа на поканата за кафе-муабет со Бучковски, но по сè изгледа да му кажат дека немаат намера да го напуштат опозиционерот Груевски. Така, повторно приказната се врати на почетокот, односно секој да оди со "своите" коалициони партнери. Но, и тука работата не врви мазно. Напротив, апетитите на помалите политички партии, како доаѓа денот Д сè повеќе се зголемуваат, па така и Груевски и Бучковски мака мачат да ги состават пратеничките листи.

Лидерот на СДСМ, Владо Бучковски, пресече. Негов сигурен коалиционен партнер е ЛДП, на која за овие избори ѝ даде нешто помалку места на листата од изборите во 2002 година, додека за останатите етнички заедници, кои се наоѓаат на списокот на заедничката листа со СДСМ, остануваат истите правила утврдени на послед-

НИ СО ИДИЛИЧНИ ЕДОНИЈА



ТИТО ПЕТКОВСКИ САМ ЌЕ СИ ГИ ИСПРОБА СИЛИТЕ

државата, но и некому да му даде шанса сè тоа да го поправи. Останува да видиме кому овој пат ќе му ја доверат својата надеж за подобро утре.

ПРАТЕНИЧКИ ПАЗАРЕЊА ЗА ДОБИТНО МЕСТО!

И додека граѓаните, слушајќи ги неофицијалните изборни пораки на политичарите, размислуваат за кого би гласале, политичките партии сериозно се подготвуваат за изборната трка, која овој пат ќе ја трчаат дваесет дена. Од досегашните најави можеме да заклучиме дека ќе имаме жестока битка, во која нема да бидат поштедени ниту личните суети на лидерите, кои без проблем уште сега се навредуваат меѓу себе. Но, тоа е македонскиот фолклор, на кој патем

ните избори. По еден претставник за сите во Собранието.

За разлика од Бучковски, Груевски имаше големи главоболки со кого да коалицира. Кандидати секако дека има доволно, но и нивните апетити се поголеми од оние кои лидерот на опозицијата може да си ги дозволи. Имено, Груевски не отстапува од правилото најмногу три пратенички места на листата, од кои две во добитна комбинација, со што се согласија претседателите на Либерална и на Социјалистичка партија, Стојан Андов и Љубисав Иванов-Синго, но не и лидерот на Земјоделска партија, Марјан Ѓорчев, кој процени дека е подобро да оди сам на изборите, со надеж дека ќе освои повеќе од она што му го понуди Груевски. Демократски сојуз на Павле Трајанов, пак, ќе мора да се задоволи со едно пратеничко место, како всушност и претставниците на опозиционите етнички заедници.

САМИ ДО ПОБЕДА ИЛИ ВО АМБИСИ?

Единствени кои цврсто одлучија да им се спротивстават на двата блока, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, и да одат сами на избори се партиите на Љубчо Георгиевски, ВМРО-Народна, и новоформираниите политички субјекти на македонската политичка сцена, односно НСДП на Тито Петковски и ДОМ на Лилјана Поповска. Лидерите на овие три политички партии најавуваат сериозни победи, со онаа бројка на пратеници без кои не ќе може да се крои идната Влада. Тројцата лидери типично на освојување на не помалку од 12 пратеници, што неспорно е сериозна бројка, која де факто би можела целосно да го прекрои македонскиот парламентарен состав. Се разбира, доколку најголемиот фаворит за мандатар на идната Влада, претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, не освои повеќе



СО 100 ЧЕКОРИ ВО ПЕРРОДБА

ПОСЛУШНИ ПРАТЕНИЦИ ИЛИ ИМУНИТЕТ?

Изборните листи се дефинирани. Како и на секои избори така и на овие, на нив можат да се видат многу анонимуси, дел од нив се ставени само за декор на листите. Другиот дел, пак, поради сигурност на лидерот дека во четиригодишниот мандат нема да ја "предадат" партијата, како што всушност имавме можност да видиме досега, кога токму од пратениците се создаваа новите политички субјекти на политичката сцена. Од трета страна, пак, СДСМ го прави истото што го правеше и Љубчо Георгиевски во 2002 година, кога на листите за пратеници, главно, ставаше министри и функционери, сè со цел со пратеничкиот мандат да можат да добијат и имунитет.

Но, како и да е, веќе сме запознати со идните можни или сигурни пратеници, кои ќе седат во Собранието. Но, што ќе добиеме во Владата? На ова прашање ќе си одговориме за нешто повеќе од еден месец, кога дефинитивно ќе го знаеме исходот од изборите, кој уште од сега се најавува дека ќе биде тесен на релација ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ.



50 ДОСТИГНУВАЊА ЗА СДСМ

од 45 пратенички мандати, просторот од неколкуте пратенички места до онаа магична бројка од 61 пратеник, ќе мора да биде допол-

нета со пратениците од некоја од овие партии, вклучувајќи ги и пратениците на партијата ДПА, која е традиционален коалиционен

партнер на ВМРО-ДПМНЕ. Кој од овие партии ќе биде изборот на Груевски, најверојатно ќе зависи од исходот, односно бројката со која ќе ги завршат изборите, иако од сега е јасно дека Георгиевски најверојатно тоа нема да биде, наспроти Поповска, за која постојат симпатии во врвот на ВМРО-ДПМНЕ. Во албанскиот блок отсега е јасно дека тоа е ДПА на Арбен Џафери, со која Груевски има солидни релации, а која на овие избори се очекува, ако не го победи Али Ахмети, тогаш најмалку да има ист број пратеници со него, со што оваа партија ќе ја позиционира во идниот опозиционен блок. Но, тоа сè уште не е јасно, пред сè, поради фактот дека ДУИ и натаму манипулира со својот гласачки електорат на прашањето - конфликт 2001 година, претставувајќи го како нивна победа.

Од остатокот партии, кои ќе трчаат на овие избори, вредни за спомнување се Демократска алтернатива на Васил Тупурковски, кој најверојатно ќе настапи во коалиција со Лига за демократија на Ѓорѓи Марјановиќ, иако до пред извесен период постоеја варијанти ним да им се приклучи и ДОМ на Лилјана Поповска, но и да биде направена листа на познати интелектуалци и експерти од земјава, кои како независни пратеници, би се нашле на пратеничките листи на овие партии. Прогнозите за ДА и за Лига за демократија велат дека оваа коалиција не би можела да оствари некој сериозен резултат на изборите, но сепак доволен за да се најде во идната Влада, доколку на мандатарот му недостасуваат пратеници за стабилно мнозинство во Собранието. Топката е во рацете на Груевски, но сепак идниот парламентарен состав ќе зависи од крајниот резултат кој ќе го освојат, пред сè, опозиционите политички партии, кои ќе бидат силата која ќе треба да го гради мнозинството во Собранието.